



АГЕНЦИЈА ЗА
СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ



КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ

ПО ПОВОД ДЕНОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ, 1 НОЕМВРИ

УЧЕСТВУВАЈТЕ!

Врз основа на Одлуката за објавување конкурс за ученици од основното и средното образование по повод Денот на осигурување – 1 ноември и одобрување средства, број 02-580/1.од 24.9.2021 година, Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО), објавува

КОНКУРС

за ученици од основно и средно образование по повод Денот на осигурување – 1 ноември

Тема и услови на конкурсот за учениците од основно образование

Учениците од 1 до 5 одделение може да испратат ликовна творба на зададена тема:

Ликовна творба (цртеж/дигитален цртеж) -“Осигурувањето ме заштитува од ризици”

Учениците од од 6 до 9 одделение може да испратат литературна творба на зададена тема:

Литературна творба (песна) - “Моја инвестиција-полисата за осигурување”

За избраните најдобри творби на учениците од основно образование ќе им бидат доделени вкупно 6 награди, и тоа:

- 3 награди за најдобра ликовна творба – цртеж/дигитален цртеж за учениците од 1 до 5 одделение;

- 3 награди за најдобра литературна творба – песна за учениците од 6 до 9 одделение;

На учениците од основното образование чиешто творби се наградени ќе им биде доделена парична награда во износ од 3.000,00 денари , со депонирање на паричната награда во банка по нивен избор.

Тема и услови на конкурсот за учениците од средно образование

Учениците може да учествуваат на конкурсот со испраќање на литературна творба – расказ/есеј на зададена тема:

„Важноста на осигурувањето за мене и мојата иднина“

Расказот/Есејот треба да има најмногу 1.800 зборови со содржина за личен став кон улогата на осигурувањето, со осврт на прашања како: познавањето на младите за тоа што значи осигурувањето, начинот на купување на осигурување и поседување на полиса за осигурување, размислување во однос на потребата за финансиска писменост и едукација, улогата на осигурувањето во справувањето со ризици, улогата на осигурувањето во економијата, однесувањето на младата популација и семејните навики кон осигурувањето, и други аспекти.

За избраните најдобри творби на учениците од средното образование ќе им бидат доделени вкупно 3 награди. На учениците чиешто творби се наградени, ќе им биде доделена парична награда во износ од 6.000,00 денари со депонирање на паричната награда во банка по нивен избор.

Заеднички услови коишто важат за учениците од основното и средното образование:

Крајниот рок за доставување на творбите е 22 октомври 2021 година.

Ве молиме потпишете ги Вашите творби, со тоа што задолжително треба да се наведат следните податоци:

- ✓ Име и презиме на ученик,
- ✓ Назив на училиште каде што ученикот посетува настава (одделение/година /општина /село / град),
- ✓ Име и презиме на родител/ старател со адреса на живеење, и
- ✓ Телефон за контакт на родител/старател/наставник/професор

Начин на достава на творбите:

Сите творби (цртеж, песна, расказ/есеј) може да се достават директно во Архивата на Агенцијата за супервизија на осигурување или преку пошта. Литературните творби (песна, расказ/есеј), како и ликовната творба (исклучиво цртеж изработен на дигитален уред) може да се достават по електронски пат на следнава електронска адреса: contact@aso.mk

Адреса за достава преку пошта со назнака:

„За конкурс по повод Денот на осигурување – 1 ноември“
Агенција за супервизија на осигурување
Ул. Македонија бр.25 , Палата Лазар Поп Трајков, кат 5, 1000 Скопје

Пристигнатите творби ќе ги разгледува и оценува стручна Комисија за избор на најдобра ликовна творба – цртеж, најдобра литературна творба - песна за учениците од основното образование и најдобра литературна творба – расказ/есеј, за учениците од средно образование.

Списокот на наградените ученици ќе биде објавен најдоцна до 1 ноември, 2021 година, на интернет-страницата на Агенцијата за супервизија на осигурување www.aso.mk.

За да научите повеќе за осигурувањето, посетете го едукативниот портал www.edukacija.aso.mk

За подетални информации Ве молиме обратете се на електронската пошта на Агенција за супервизија на осигурување contact@aso.mk